



Република Македонија

**АГЕНЦИЈА
ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО,
КОНКУРЕНТНОСТА И
ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
ВО 2015 ГОДИНА**

Скопје, ноември 2014 година

Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија на седница одржана на _____ година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОНКУРЕНТНОСТА И
ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
ВО 2015 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа програма се уредува намената на средствата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија (во понатамошниот текст МСП) во вкупен износ од 3.900.000,00 (три милиони и деветстотини илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, раздел 10001, програма 4, потпрограма 40 – Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија (во понатамошниот текст АППРМ), ставка 464.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа програма ќе се користат за следниве намени:

1. Ваучерски систем на советување

Имплементација на ваучерски систем за советување за советодавни услуги кај 30 клиенти со цел давање поддршка на зајакнувањето на конкурентноста на постоечките мали и средни претпријатија и основање на нови претпријатија, ширење на ваучерскиот систем за советување како инструмент за подобрување на работењето на секторот на МСП, одржување на web страната за консултанти. Реализацијата на оваа активност ќе се одвива преку организациите за деловна поддршка.

Постапката за доделување на средства од оваа ставка ќе се изврши преку објавување на повик во јавните гласила за покажување на интерес од страна на организациите за деловна поддршка на претприемништвото, како и повик до малите и средни претпријатија за аплицирање на оваа програмска активност.

900.000 денари

2. Инфо пулт - проект во соработка со регионалните центри

Поддршка на деловните центри во активностите поврзани со понатамошно функционирање на мрежа на центри и имплементација на програми за помош, информирање и советување на мали и средни претпријатија, со цел давање на информативна, промотивна, советодавна и логистичка поддршка на 400 МСП и потенцијалните претприемачи кои сакаат да се самовработат, како и дистрибуција на релевантни и корисни информации за МСП и потенцијалните претприемачи.

Постапката за доделување на средства од оваа ставка ќе се изврши преку објавување на повик во јавните гласила за покажување на интерес од страна на организациите за деловна поддршка на претприемништвото за реализирање на оваа програмска активност.

300.000 денари

3. Претприемачко образование

Реализирање на пет работилници за промоција на претприемништвото и подигање на свеста за претприемништвото кај младите луѓе (150 учесници - студенти и ученици), како и развој на претприемничкиот дух и култура потребни за отворање на сопствен бизнис.

300.000 денари

4. Организирање на обуки за подготовка на бизнис план

Организање на најмалку десет обуки (со вкупен опфат од 300 учесника) на различни теми за подготовка на бизнис план, наменети за учесниците вклучени во проектот "Натпревар за бизнис план".

300.000 денари

5. Организирање на обука за наставници/професори кои го предаваат предметот претприемништво и бизнис

Организирање на две еднодневни обуки за најмалку 100 професори од средните училишта и од факултетите кои го предаваат предметот претприемништво и бизнис, со цел зголемување нивните капацитети за најновите претприемачки трендови, проширување на нивните знаења и здобивање со нови вештини поврзани со претприемачкото учење.

300.000 денари

6. Организирање на обука за студенти за подготовка на апликации за конкурирање за работа

Организирање на пет обуки за студенти (со вкупен опфат од 150 учесници) за аплицирање за работа – подготовка на резиме и мотивациско писмо, однесување за време на интервју, како и информирање за документите потребни при аплицирање за работа, а со цел подигање на свеста на младите луѓе за полесно пристапување кон пазарот на трудот.

300.000 денари

7. Кофинансирање на Европска недела на МСП

Поддршка при организирање на Европска недела на МСП со цел зголемување на мотивираноста и партиципација на малите и средни претпријатија, младите и потенцијалните претприемачи.

150.000 денари

8. Организирање на менторство помеѓу искусни претприемачи и старт-ап фирми

Организирање на 3 работилници на кои искусни претприемачи ќе го презентираат своето искуство во соочувањето на предизвиците од моментот кога го отвориле својот бизнис до моментот кога истиот станува само-одржлив. Целта на овие настани е да се охрабрат новите претприемачи да не се откажуваат во првите години од постоењето на нивните бизниси како и да се подигне нивната свест и самодоверба при менаџирање на претпријатието.

200.000 денари

9. Организирање на обука за локални консултанти

Организирање на тридневна обука за најмалку 25 локални консултанти за здобивање на дополнителни знаења и вештини со кои ќе им се помогне на претпријатијата во зајакнувањето на нивната конкурентност на домашниот и странскиот пазар, согласно досегашните анализи за потребите од обуки кај малите и средните претпријатија изработени во регионот и во Република Македонија.

250.000 денари

10. Организирање на обуки за зголемување на конкурентноста на малите и средните претпријатија

Организирање на пет еднодневни обуки за малите и средните претпријатија со вкупен опфат од 150 учесници, со цел подигање на конкурентноста, зголемување на инвестициите за воведување на иновации и истражувачки активности, зајакнување на интернационализацијата, како и зголемување на капацитетите на вработените..

300.000 денари

11. Подготовка на годишен извештај - Опсерваторија за МСП (трет квартал)

Подготовка на годишен извештај за состојбата кај малите и средните претпријатија и трендовите на овој сектор во 2013 година. Извештајот опфаќа споредба на бројот на малите и средните претпријатија, нивното учество во бруто домашниот производ, во извозот, итн.

200.000 денари

12. Кофинансирање на донаторски проекти – сите квартали

Подобрување на продуктивноста на малите и средните претпријатија преку учество на донаторски проекти. Учество и ко-финансирање на активности поврзани со веќе постоечките проекти во Агенцијата (проектот Вибе финансирани од страна на ЕУ), како и можноста за ко-финансирање на други потенцијални проекти, односно учество на АППРМ во Асоцијацијата на Агенции за развој на мали и средни претпријатија за Југоисточна Европа.

250.000 денари

13. Поддршка за женско претприемништво

Организирање на обуки за жени претприемачи согласно анализите за потреби од обуки подготвени во текот на 2013 и 2014 година. Во рамките на оваа активност ќе се организираат 3 обуки на различни теми со цел да се подигне нивото на конкурентност кај веќе постоечки претпријатија раководени од страна на жени претприемачи. На обуките ќе можат да присуствуваат и жени претприемачи кои штотуку го основале својот бизнис.

150.000 денари

Член 3

Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Македонија, заклучно со 31.01.2016 година до Владата на Република Македонија ќе достави извештај со финансиски показатели за реализација на оваа програма, во кои ќе бидат опфатени постигнатите резултати како и образложението за евентуални отстапувања од планираните активности.

Член 4

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија
м-р **Никола Груевски** с.р.